

Здружение на граѓани
Асоцијација иницијатива за социјална промена
(ИнСоК)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
2019

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

СОДРЖИНА

I. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА	3
ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ.....	6
II. РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТАТА.....	8
III. ОБУКИ/СРЕДБИ/ НАСТАНИ.....	8
IV. КОМПЕТЕТНОСТНА НВО ПЕРСОНАЛОТ.....	28
V. СОРАБОТКА СО ДРУГИ НВО.....	30
VI. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ.....	31
VII. ПЛАНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА.....	32

I. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Во март 2009 година на иницијатива од активисти на неколку ромски НВОи од Република Македонија се формира ИнСоК – Иницијатива за социјална промена.

ИнСоК е основана од страна на искусни активисти на граѓанското општество и човекови права со долгогодишно искуство во работа за прашања поврзани со Ромите. Луѓето кои се вклучени во ИнСоК се добро познати како Роми активисти на граѓанското општество и искуство на локално ниво самата ромска средина, истражување, обука, поддршка, и други видови на активности. Како пример, вработените ИнСоК биле вклучени во креирањето на јавните политики насочени кон Ромите во Република Македонија, односно на Националната стратегија за Ромите и акционите планови на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, вклучувајќи го и ревидираниот планови. ИнСоК е ангажиран од страна на Министерството за труд и социјална политика за да се олесни и да се обезбеди техничка помош за подготовка на локални акциони планови за Декадата за вклучување на Ромите 2005-15 година, во неколку општини во Македонија. Последните три години активно работи на заштита на правата на лицата без лична идентификација и градење капацитети и можности за ситемски и трајни решенија во општеството.

Визијата на ИнСоК е:

Ромите живеат како општествено еднакви актери во општеството, НАДГРАДЕНИ поединци и општеството во целина.



Надградувањето кон кое тежи ИнСоК значи подигање на вредноста на секој поединец во општеството и на општеството во целина, преку социјална промена насочена кон одржлив развој на демократските вредности, владеењето на правото, човековите права и човековиот капитал.

Членовите на ИнСоК се сложија заеднички да делуваат кон остварување на Мисијата:

Ние активно да придонесуваме за социјалните промени и праведно општество.

Извршен директор: М-р. Милица Илиеска

Активности за социјална промена и правичен национален развој основата на праведно општество подразбира работа на промени во социјалната структура на општеството, шелите на социјално однесување и социјални односи, социјалните групи и поединците, како и нормативни промени во насока на надградување на вредностите на секој поединец во општеството и општеството во целина.

Цели на ИнСоК се:

- Поттикнување на партнерства и добра соработка меѓу ромските невладини организации и државните институции за социјална инклузија на Ромите во периодот 2014-2020 година.
- Зајакнување на капацитетите на ромските невладини организации пристап до фондовите на ЕУ и други билатерални можности за финансирање.
- Застапување за поголема вклученост на Ромите, во согласност со насоките на ЕУ2020.

Очекувања:

- Секој човек да го постигне максималниот можен индивидуален развој.
- Општеството составено од самореализирани поединци да функционира хармонично и во насока на одржлив заеднички развој.

Вредности на ИнСоК се:

- Демократија
- Владеење на правото
- Човекови права
- Човеков капитал

ИнСоК работи на социјална промена во социјалната структура, организација, институции, однесување, односи и движење. Во својата работа ИнСоК ги применува утврдените активности на активното граѓанство: набљудување и анализа, известување, промоција, едукација, мотивација, директни услуги, застапување, вмрежување, комуникација, преговарање, медиација, информирање, итн. ИнСоК применува и иновативни и модерни пристапи кои вклучуваат уметнички, научен, медиумски и други пристапи во работата. Во својата работа ИнСоК ги реализира вредностите кои ги промовира – демократија, владеење на правото, човекови права, човеков капитал.

ИнСоК има пристап базиран на права кој вклучува директна врска со човековите права, одговорност во работата, јакнење на поединците и групите и нивно учество во работата и еднакви можности, со посебен фокус на ранливите групи, особено Ромите.

Во однос на организациското знаења во врска со прашањата на Ромите во Македонија и пошироко, ИнСоК е, всушност, играше клучна улога со мониторингот насловен акоко “Декадна Стража Македонија”, ја следеше имплементацијата на Декадата за вклучување на Ромите 2005-15, а тимот на ИнСоК беше вклучен во националните и меѓународни активности во врска со оваа политика. Затоа, ИнСоК има во отстранувањето на речиси сите релевантни достапни информации поврзани со Декадата за вклучување на Ромите 2005 -15 година, како и во врска со Националната стратегија за Ромите.

Тимот на ИнСоК беше вклучен во голем број на други истражувања и извештаи, и поседуваат голем број на информации за целокупната состојба на Ромите во Македонија, како на пример: Исражувања на УНДП, РЕФ анализа и стратегија за Македонија, микро студија за политиките за вработување на Ромите, извештаи ЕЦМП-РОМ за образование, вработување, здравство и човекови права, регионалната студија на малцинствата дискурс во рамките на процесот на пристапување во ЕУ, регионалната студија во учеството на малцинствата во финансиските текови поврзани со процесот на пристапување во ЕУ. Во 2011 година ИнСоК беше контактна точка за проектот РОМЕД кој е поддржан од страна на Советот на Европа. ИнСоК ги координираше 30 локални медијатори од 4 општини, претставници од локални институции.

Како дел од општите напори за намалување на сиромаштијата кај Ромите, Иницијатива за социјална промена - ИнСоК во 2014 година започна со имплементација на "Модел на ромски медијатори" проектот финансиран од страна на МТМ иницијатива на Институтот отворено општество - Будимпешта. Проектот имаше за цел да се зголеми пристапот на

преставници на Ромите до единиците на локална самоуправа и да придонесе локалните ромски заедници да станат активни корисници на јавните услуги на локално ниво преку развивање на модел за ромски медијатори. Проектот беше дизајниран за една година и се фокусираше на 3 општини, за да послужи како модел за другите општини.

ИнСоК има развиено одлична соработка и односи со голем број на релевантните засегнати страни во однос на прашањата на Ромите, вклучувајќи ги и националните и локалните власти, невладините организации и на меѓународната заедница, и е дел од неколку мрежи на граѓанското општество. Тимот на ИнСоК беше консултиран во однос на планирањето на проектните активности за ИПА 2008, ИПА 2009 и ИПА 2010 компонента 1, 2009-13 и ИПА компоненти 4, особено важно за ромски прашања. Тие исто така се консултираат за други програми финансирани од ЕУ, како што се ЕИДХР 2010 за Македонија. Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / АСТ / МК, РИО – Будимпешта, УСАИД и др. ИнСоК во 2019 доби грант за институционална поддршка во рамки на третата фаза 2019-2022 од спроведувањето на програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС.

Преку овој грант ИнСоК сака да направи промени и да придонесе во: Развој на општествената околината за делување на граѓанското општество преку креирање механизми за подобра соработка помеѓу властите и граѓанските организации и зголемување на јавното финансирање за граѓанското општество, а тоа подразбира, граѓанските организации градат силни конституенти овозможувајќи активно учество на граѓаните во граѓанските иницијативи како и во волонтерските активности; Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи во граѓанското општество. Граѓанските организации активно учествуваат во јавните политики и носењето одлуки кои водат кон подобри политики и практики. ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).

Покрај тоа, вработените на ИнСоК биле консултирани за проектни фишеа и проекти финансирани од ЕУ во врска со прашањата на Ромите. ИнСоК обезбедуваше техничка помош на одредени државни органи за проекти кои го планираа нивниот развој. Со поддршка на ОБСЕ – Мисијата во Република Северна Македонија ИнСоК спроведе низа активности кои овозможуваа развивање на мрежа за застапување за ситечко и трајно решавање на проблемите и потребите на Ромите во процесот на интеграција во општеството. Уште еднаш со овие активности ги иницира проблемите на лицата неевидентирани во матичната книга на Родени, проблемите со легализацијата на населбите каде живеат Ромите, Учеството на Ромите во комисијата за заштита и спречување од дискриминација и процентуалното учество на Ромите во општеството како државни и јавни службеници.

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

<u>Официјално име на организацијата</u>					
Здружение на граѓани Асоцијација ИнСоК Иницијатива за социјална промена Скопје					
Ул.Миладин Поповиќ 4-1а, 1020 Скопје					
			тел. +389 (0) 2 61 42 690 тел/факс. +389 (0) 2 61 42 690		
			е-маил адреса: insoc@insoc.org.mk		
			URL страна: www.insoc.org.mk		
<u>Име на законскиот застапник на организацијата</u> (лицето овластено да ја преставува и застапува)					
Милица Илиеска					
			Моб.телефон: 078 215 339		
			е-маил адреса: milica.ilieska@insoc.org.mk		
<u>Име на банката:</u>			<u>Број на жиро сметка</u>		
Комерцијална банка			300000002903149		
<u>Даночен број</u> МК 4080009501892			<u>Број на деловен субјект-БДС</u> (од решението во статистика): 6468381		
<u>Датум на оснивање:</u> 16.03.2009					
<u>Датум на последна регистрација</u> 30.03.2009			<u>Деловоден број:</u> 30120090058379		
Број на членови на вашата НВО:	20	Активни;	8	Пасивни;	12
Мисија на ИнСоК					
Ние сме за активни за социјална промена и правичен национален развој. (Активности за социјална промена и правичен национален развој основата на праведно општество подразбира работа на промени во социјалната структура на општеството, шемите на социјално однесување и социјални односи, социјалните групи и поединците, како и нормативни промени во насока на надградување на вредностите на секој поединец во општеството и општеството во целина.					
Целна група на нашата НВО					
1. Претставниците на здруженијата на граѓани кои ги застапуваат потребите на ромската заедница					
2. Претставниците на институциите и административните работници					
3. Лицата кои работат со Роми и за Роми.					
<u>Организацијата функционира со активности на:</u>					
1. Локално ниво					
2. Национално ниво					
3. Меѓународно ниво					
Области кои најдобро ја опишуват работата на нашата НВО					
<input type="checkbox"/> Заштита на животната средина <input type="checkbox"/> Економски развој <input type="checkbox"/> Женски прашања <input type="checkbox"/> Проблеми на младите и децата <input type="checkbox"/> Меѓуетнички односи <input type="checkbox"/> Научни истражувања <input type="checkbox"/> Прашања на хендикепирани лица			<input type="checkbox"/> Хуманитарни прашања <input type="checkbox"/> Социјални прашања <input type="checkbox"/> Човекови права <input type="checkbox"/> Спорт и рекреација <input type="checkbox"/> Влијание врз јавната политика <input type="checkbox"/> Маргинализирани групи <input type="checkbox"/> Друга област (наведете која):		
Методи на работење кои се карактеристични за нашата организација:					
<input type="checkbox"/> Истражување <input type="checkbox"/> Обука <input type="checkbox"/> Јавна едукација и подигање на свеста <input type="checkbox"/> Застапување и лобирање			<input type="checkbox"/> Обезбедување услуги (наведете кои) Советодавни и административно технички		

Финансиски извори / трошоци

Буџетот на нашата НВО во 2019:

Извори

Извори на финансирање	Износ на средства (во МКД) за 2019 година
Сопствени извори на НВО (префлени обврски од претхона година)	902.742,00
Поддршка од локалната самоуправа	0,00
Поддршка од централната власт	0,00
Донации од корпорации	0,00
Донации од поединци/чланарини	49,750,00
Грантови од македонски организации	0,00
Грантови од меѓународни организации	1.598.781,00
Камати	0,00
Друго (ве молиме објаснете) Опрема / вонредни приходи	2,360,00
Приходи разграничени за наредната година	0,00
ВКУПНО	2,553,633,00

Трошоци

Опис за трошоци	Износ на средства (во МКД) за 2019 година
Материјални трошоци и амортизација	335.425.00
Плати и договорни услуги проектни активности	1.943.479.00
Патни и транспортни трошоци	16.365.00
Наемнини / кирии	184.500.00
Банкарски трошоци / провизии	17.769,00
Вонредни трошоци	0,00
ВКУПНО	2,497.538,00

Состојба на 31.12.2019

56.095,00

Опрема и други ресурси

75.000.00

Дали има канцеларија?	Да, (со површина од 70м2)
Дали има телефон факс?	Да,
Дали има компјутери фотокопир, скенер, графоскоп, ЛЦД идр.	Да,
Дали има Интернет?	Да,

Организациско раководење и проценка на човечките ресурси

Број на вработени лица со полно работно време	3
Број на вработени лица со скратено работно време	0
Број на волонтери со полно работно време	0
Број на волонтери со скратено работно време	2
Процент на застапеност на жени	66,6
Способности и вештини на вработените и волонтерите на ИнСоК:	
- знаат и имаат вештини да подготват предлог проект?	5
- имаат претходно искуство во спроведување на проект?	5
- имаат искуство во административна работа (архивирање, преписка, итн...)?	5
- имаат искуство во финансиска работа (подготовка на буџет, финан. извештаи, итн.)?	5
- зборуваат англиски јазик?	5
- се стручно компетентни во полето на работа поврзана со мисијата на здружението?	5

II. РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТАТА

Здружение на граѓани Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК Скопје за јавност на својата работа како алатка за застапување објавува содржини во пишана и електронска форма. Продуктите за јавно информирање се: Годишниот извештај за работата на здружението, интернет страната веб страна www.insoc.org.mk, летоци за реализација на разни проекти и др. Со истите, ИнСоК се труди, да ја информира јавноста со најновите информации и своите тековни активности, проекти и други содржини за кои смета дека обезбедуваат информации

Настани

Во изминатиот период вработените на ИнСоК учествуваа на голем број јавни настани организирани од страна на НВО секторот, министерствата, меѓународните организации, ЕУ и слично.

Позначајни настани на кои вработените на ИнСоК учествуваа можат да се издвојат:

III. ОБУКИ/СРЕДБИ/ НАСТАНИ

НАСТАН	ПЕРИОД ГОДИНА	МЕСТО	УЧЕСНИК
Обука за "Правна рамка и структура на јавната администрација во процесот на регистрација во регистарот на раѓање",	26-28 март 2018 година	Хотел Гранит - Охрид	Самет Скендери Верица Кржовска Милица Илиеска
2) Обука за "Практични примери и предложена методологија за снимање на лица без изводи од матичната книга на родените",	18-20 април 2018 година	Хотел Гранит - Охрид.	Самет Скендери Верица Кржовска Милица Илиеска
Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Кичево,	06.06. 2018 година;	Општина Кичево	Самет Скендери Верица Кржовска
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Гостивар,	07.06. 2018 година;	Општина Гостивар	Самет Скендери
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Тетово;	07.06. 2018 година;	Општина Тетово	Верица Кржовска Милица Илиеска
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Прилеп;	09.06. 2018 година;	Општина Прилеп	Милица Илиеска Верица Кржовска
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Битола;	09.06. 2018 година;	Општина Битола	Верица Кржовска
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Кавадарци;	13.06. 2018 година;	Општина Кавадарци	Самет Скендери
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Шуто Оризари;	15.06. 2018 година;	Општина Шуто Оризари	Милица Илиеска
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Штип,	16.06. 2018 година;	Општина Штип	Самет Скендери Верица Кржовска
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Куманово,	20.06.2018 година,	Општина Куманово	Верица Кржовска Милица Илиеска
- Работна средба со претставници од министерствата и локалните самоуправи од општина Струмица,	20.02.2018 година.	Општина Струмица	Милица Илиеска

Конференција за промоција ROMASTED: Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво	19,03,2018 година	Хотел “Холидеј ин”	Самет Скендери
Конференција “Жените од руралните средини “	20 Март, 2018 година,	хотел “Арка “	Милица Илиевска
Работилница “Рedefинирање и разграничување на работните задачи на ромските информативни центри (РИЦ)“	30.03. – 01.04. 2018 ,	х. МУРИТЕ – Банско Р. Бугарија	Самет Скендери
Работен состанок работната група за Лицата без документи	08,05,2018 година	Министерство за труд и социјална политика	Самет Скендери
Јавен настан “Спроведувањето на стратегијата за Роми и политиките за вработување“ – Ромалитико	18.09.2018 година	Хотел “Холидеј ин”	Самет Скендери Верица Кржовска
Координативен состанок “ROMASTED“	25,10,2018 година	Министерство за труд и социјална политика	Самет Скендери
Тематска евалуација на поддршката на ЕУ за ромската заедница и социјалното мапирање на Ромите	06,11,2018 година	ЕУ инфо Центар	Самет Скендери Верица Кржовска
Јавен настан "Измени на законската рамка за раѓање и регистрација на граѓани во контекст на спречување на бездржавјанство"	28,11,2018 година	Влада на Република Македонија	Милица Илиеска Верица Кржовска Самет Скендери
Завршната конференција на проект: “Надвор од кругот – невидливи за општеството“	10,12,2018 година	Хотел “Александар Палас“	Милица Илиеска Верица Кржовска Самет Скендери
Тематска евалуација на поддршката на ЕУ за ромската заедница и социјалното мапирање на Ромите	29.07.2019 година	Министерство за труд и социјална политика	Милица Илиеска Самет Скендери
Национална платформа за интеграција на Ромите	11.09.2019 година	Влада на Република Македонија	Милица Илиеска
Работен состанок за социјална инклузија на Ромите во Република Македонија	19.09.2019 година	Министерство без ресор	Самет Скендери
Прослава на Денот на ромската азбука	07.11.2019	Клуб на пратеници	Милица Илиеска Самет Скендери
Работен состанок со Интер-партиската парламентарна група за заштита на правата на Ромите	13.11.2019 година	Собрание на Република Македонија	Милица Илиеска Самет Скендери
Формирање на секторска работна група за интеграција на Ромите	06,12,2019 година	Министерство за труд и социјална политика	Самет Скендери

Број: 0813 (завршен)**Наслов:****ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО АКЦИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ****Подржано од:**

Инструментот за претпристапна помош (ИПА)

Главна Цел:

- Поддршка за активно вклучување на граѓанското општество во спроведувањето на политиките и практиките за анти-дискриминација на локално ниво.

Цели:

1. Зајакнување на капацитетот на организациите на граѓанското општество за поттикнување и следење на стандардите и за заштита од дискриминација и еднаквост;
2. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка за превенција и борба против дискриминацијата на локално ниво;
3. Подигање на свеста за законодавството за анти-дискриминација и да се промовира концептот на еднаквост.

Крајни корисници

- Граѓанските организации кои работат на застапување на интересите на ранливите групи;
- Институции кои имаат заеднички мандат да работи против дискриминацијата и промовирање на принципот на еднаквост на локално и на национално ниво.
- Граѓаните во целната област, особено на најзагазените: Роми, етнички малцинства, жени, деца, лица со попреченост, стари лица, ЛГБТ и општата јавност.

Тие директно ќе имаат корист од програмските активности преку обезбедување на обуки, воспоставување на локални мрежи, размена на информации и дистрибуција на сите објавени материјали во текот на проектот.

Активности

1. Анализа за Спроведување на потребите на засегнатите страни,
2. Активности насочени кон градење на капацитети
3. Креирање и управување на веб-порталот за проектот и за социјално вмрежување
4. Тековни консултации со локалните организации на граѓанското општество
5. Ревизија на стратешки документи, која го вклучува концептот на недискриминација во избраните општини
6. Објавување на ревизија на стратешките документи, која вклучува концептот на недискриминација во избраните општини
7. Обука за застапување и лобирање за локалните организации на граѓанското општество
8. Изготвување и усвојување на специфични стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на наводна дискриминација во различни области на општествениот живот.
9. Подготовки и објавување на насоки за идентификување на случаи на дискриминација
10. Завршна национална конференција
11. Финален извештај за проценка на проект

Буџет:

131.213 ЕУР

Времетраење:

Декември, 2016 – Мај, 2017

Број: 0814 (завршен)

Наслов:

МРЕЖА НА РОМСКИ НВОИ - ОДГОВОР НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА



Подржано од:

ИПА Поддршка на граѓанскиот сектор и програма за медиуми 2014.

Главна Цел:

- Придонес кон зајакнување на влијанието на ромски организации во процесот на креирање и имплементација на Охридскиот рамковен договор во врска со политиката за јавни политики во врска со социјалното вклучување, малцинските права и борба против дискриминацијата на ромската заедница во Република Македонија, преку воспоставување на мрежа на ГО на Ромите, како механизам за дијалог и учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво.

Цели:

1. Да се воспостави и активно промовира мрежата Ромски граѓански организации како сервис за Ромската заедница да учествуваат во донесување и да влијаат во креирање политики на локално и на национално ниво.
2. Да се зајакне капацитетот на мрежата на ромски граѓански организации за застапување, подигање на свеста и ефективно учество, за активно партнерство во креирањето и спроведувањето на политиките насочени кон Ромите, на локално и на национално ниво
3. Да се воспостават механизми за редовен дијалог и учество во редовен мониторинг и евалуација на правните и стратешките рамки во земјата, во насока за ромската заедница. заедниците, релевантни министерства, итн)

Крајни корисници

Националните и локалните ромски организации, генерално Ромската заедница.

Активности

Подготовка и организациски активности, комуникација и информирање
Веб платформа (дизајн и поставување)
Медиумски настани активни социјални медиумски кампањи
Тркалезни маси
Оценка на главните политики за Ромите
Ромите во текот на претходната анализа на Охридскиот рамковен договор
Работилници
Анализа и полици брифови
Суб-грантирање
Завршна конференција

Буџет:

197.116,37 ЕУР

Времетраење: Февруари, 2016 – Јули, 2017

БРОЈ: 0816 (завршен)



Наслов:
РОМИТЕ ЗА СЛОБОДНИ И ФЕР ИЗБОРИ

Подржано од:
Институт Отворено Општество-Будимпешта
(Канцеларија на Ромски иницијативи)

Главната цел:

- Промоција на демократските процеси и отворено општество за слободни и фер избори меѓу ромската заедница во Република Македонија, преку придонесување за едукација на 10.000 Роми кои ќе го валоризираат својот глас, ќе знаат како да гласаат и да се однесуваат одговорно и во време на избори.

Цели:

1. Намалување на манипулација од најмалку 10.000 Роми гласачи и намалување на влијанието на политичките партии во злоупотреба на правата преку мобилизација на ромски невладини организации со цел да се организираат и да се информираат ромските гласачи за нивното право на глас;
2. Зајакнување на капацитетите на Ромите (избрани анкета посматрачите) за следење на изборите (пред / за време / после изборниот процес);
3. Отчетноста и одговорноста на политичките партии кон ромските гласачи со навремено остварување на изборните ветувања, со цел да се поттикне еманципација на Ромите во општеството.

Целни и крајни корсиници:

Ромите (со правна и деловна способност за гласање) од Република Македонија

Активности

1. Промотивна кампања за слободни и фер избори
2. Воспоставување на методологијата за мониторинг и известување;
3. Избор на ромски анкета набљудувачи за следење на изборите во Првата изборна единица;
4. Работилница на тема "Правна рамка и изборен систем во Република Македонија"; "Процес на гласање" и "Избори"
5. Следење и известување
6. Подготовка на прирачник со писмена алатки за следење на изборите
7. распоредување на набљудувачи во изборните единици
8. статистичка обработка на податоци
9. Подготовка и објавување на завршниот извештај за набљудување на изборите со препораки за подобрувања во насока на зголемување на учеството на Ромите во демократските процеси и слободни и фер избори

Буџет: 24,930 долари

Времетраење: Април ,2016 година – Март, 2017

БРОЈ: 0817 (завршен)

Наслов: "РОМСКА АКЦИЈА + граѓански ангажман на локалната заедница"



Донатори: "Support of the implementation of the RCC Strategy and Work Programme 2017-2019"

Регионалниот Совет за Соработка (РЦЦ) од Сараево.

Главната цел:

Придонес кон создавање на проактивни и посветени локални чувари кои работат на вклучување на ромските прашања во локалните политики при решавањето на специфичните проблеми на ромската заедница во Македонија.

Цели:

- (1) Зајакнување на капацитетот на локалните акциони групи (ЛАГ), овозможувајќи им да ги планираат и стратешки да ги преземат своите понатамошни локални активности.
- (2) Да се соберат податоци за состојбата во локалната ромска заедница како основа за да се влијае на социо-економските политики на Владата во Република Македонија.

Целни и крајни корсиници:

- (1) Членови на Локалните акциони групи за имплементација на националната стратегијата за Ромите
- (2) Локални власти
- (3) Национални органи за спроведување на политики релевантни за Ромите

Активности:

- (1) Компонента 1: Градење стратешко ориентирано умување за стратешко ориентирано активности се состои од: обука за изработка на стратешки документи; Обука за партиципативно буџетирање; Обука за лобирање и застапување и обука за генерирање на проекти.
- (2) Компонента 2: Следење и тестирање на постојните механизми за учество на граѓаните во процесите на донесување одлуки се состои од: обука за следење и евалуација; Документи за политики; Компаративна анализа и конференција за финална евалуација.

Буџет: 54,560 ЕУР

Времетраење: Мај, 2017 година – Декември, 2017

БРОЈ: 0818 (завршен)



Наслов: "Надвор од кругот - невидливи за општеството"

Донатори: Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid /151569/DD/ACT/МК
Европска унија

Главната цел:

Придонес кон зајакнување на влијанието на ромски организации во процесите на политиката за елиминирање на процесни и административните пречки со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација, која ќе им овозможи да ги уживаат основните човекови права како рамноправни граѓани во македонското општество.

Цели:

1. Заедничка соработка помеѓу граѓанското општество и државните институции во партнерство, врз основа на подготвеност, доверба и взаемно признавање за отстранување на процедурални и административни пречки за издавање на лични документи за Ромското население;
2. Градење на капацитетите на gross-root ромски активисти за посилно и нивно активно учество во иницијативи за јавна политика, вмрежување и спроведување на мерки за интеграција на Ромите заедница на локално и на национално ниво;
3. Подигнување на свеста на граѓаните за еднаквост и основните права, како услов за надминување на предрасудите, систематска дискриминација и подобрување на статусот на Ромите во Македонија

Целни и крајни корсиници:

Роми без документи за идентификација од Република Македонија во следните општини: Битола, Гостивар, Кавадарци, Куманово, Прилеп, Скопје, Тетово, Велес, Гевгелија, Кичево, Охрид, Печчево и Штип.

Активности:

- (1) Работни средби со претставници од министерствата и единиците на локалната самоуправа.
- (2) Формирање на локални групи за координација (ЛКГ);
- (3) Состаноци за застапување;
- (4) Обука за процесирање на случаите на лице без лични документи;
- (5) Ре-грантирање;
- (6) Тркалезни маси во Ромските населби;
- (7) Консалтинг и правни совети;
- (8) Подготовка на Полиси Бриф;
- (9) Подготовка на Препораки;
- (10) Студија на случај на документи;
- (11) Проектна стратегија за комуникација и видливост;
- (12) Завршна конференција;

Буџет: 288,830 ЕУР

Времетраење: Март, 2017 – Февруари, 2019

БРОЈ: 0818 (завршен)



Наслов: Собирање и внес на податоци во рамки на проектот: „Тематска евалуација на подршката на ЕУ за ромската популација и Социјално мапирање на Ромите во Република Северна Македонија”

Донатор – поддржан од: AECOM International Development Europe SL (Шпанија)

Главната цел:

Собирање и внес и обработка на податоци од спроведени активности за истражување

Активности:

- 1) Собирање на податоци – подготовка и ангажирање на анкетари за пополнување на 550 прашалници за социјално мапирање на Ромите,
- 2) Подготовка на SPSS софтвер и внес на податоците од прашалниците,
- 3) Организирање на фокус групи во 13 градови
- 4) Анализа на податоците по фреквенции за излезеност.

Буџет: 9,971.5 ЕУР

Времетраење: Август 2018 – Октомври 2018

БРОЈ: 0824 (завршен)



Наслов: “Јакнење на социјалната кохезија во земјата”

Главната цел: Застапување за трајни системски решенија за инклузија и интеграција на Ромите во општеството

Донатори: ОБСЕ Мисијата во Скопје

Целта на проектот се однесуваше на:

Застапување засновано на докази преку тематска мрежа на Ромски ГО за да се влијае врз одговорните јавни институции за системски и трајни решенија за вклучување и интеграција на Ромите.

За постигнување на целта влијанието на проектните активности беа насочени кон Јавните институции за да реагираат на предизвиците со кои се соочува Ромската заедница со системски трајна решенија за интеграција.

Активности:

- 1) Формирање на тематска мрежа од невладини организации за застапување за трајни системски решенија за инклузија и интеграција на Ромите.
- 2) Акции за застапување за трајни системски решенија за инклузија и интеграција на Ромите.
- 3) Кампања за подигање на свеста на заедницата за инклузија на Ромите

Буџет: 2480 ЕУР

Времетраење: Септември 2019 – Декември 2019

БРОЈ: 0828 (завршен)



Наслов: “ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ “

Донатор: ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ).

Главна цел:

Општествените промени во Македонија се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, од кои произлегува транспарентно, отчетно и социјално-инклузивно управување на национално и локално ниво;

(1) АКТИВНОСТИ:

- (2) Подготовка и публикување на анализа за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор при спроведувањето на акции – проекти насочени кон Роми
- (3) Формирање акциска група од граѓански организации кои спроведуваат проекти за Роми за застапување
- (4) Организирање на тематски работилници со конституенти за унапредување на граѓанскиот ангажман на организациите во општеството;
- (5) Работилници за организациски развој и делување на граѓанските организации во општеството;
- (6) Работилници за унапредување на отчетноста, транспарентноста и влијанието на граѓанските организации во општеството.
- (7) Формирање на тематска мрежа за меѓусебна помош, соработка и координација на граѓански организации кои спроведуваат акции на лица кои се исклучени во општеството со акцент на Ромите
- (8) Работилници за зголемување на соработката и капацитетот на членките на мрежата за прашања поврзани со лицата кои се исклучени во општеството.
- (9) Формирање на акциски тим за следење и учество на процесите на планирање на јавни политики поврзани со Ромите.
- (10) Учество на преставници на граѓански организации на помалите заедници на настани и средби организирани од страна на институции и општини.
- (11) Учество на настани и средби на граѓански организации организирани поврзани со реформи на граѓански организации.

Буџет: 4 481 160 денари

Времетраење: јули 2019 – јули 2022

IV. КОМПЕТЕТНОСТНА НВО ПЕРСОНАЛОТ

Вработени

ИнСоК своите активности во 2016 година ги започна со тројца (3) вработени со полно работно време.

Име и презиме	Позиција	Највисоко стекнато образование	Вработување (полно, половина работно време, договор на дело)	Телефон(мобилен, на работа, дома) или друг контакт
Самет Скендери	Извршен директор	ВСС	Полно работно време	skenderi@insoc.org.mk
Верица Кржовска	Програмски координатор	ВСС	Полно работно време	verica.krzhovska@insoc.org.mk
Милица Илиеска	Проектен асистент	М-р Правни науки	Полно работно време	milica.ilieska@insoc.org.mk

Собрание



Име и презиме	Највисоко стекнато образование	Својство	Наведете етничка припадност
Шукри Точи	ССС	член	Ром
Ирфан Мартез	ССС	член	Ром
Љатифа Шиковска	ВСС	член	Ромка
Шенај Османов	ВСС	член	Ром
Себихан Демировски	ВСС	член	Ром
Марија Толева	ВСС	член	Македонка
Мухамед Точи	М-р	член	Ром
Ремзи Медик	ССС	член	Ром
Ерол Амедов	ВСС	член	Ром
Реџепали Чупи	ВСС	член	Ром
Нахида Зекирова	ВСС	член	Ромка
Љатифе Шиковска	ВСС	член	Ромка
Алма Мустафовска	ВСС	член	Ромка
Ипек Усаинова	ВСС	член	Ромка


Управен одбор

МАНДАТ 2017-2020 ГОДИНА

Име и презиме	Позиција	Највисоко стекнато образование	Наведете етничка припадност
Шенај Османов	Претседавач	ССС	Ром
Алма Салимовска Мустафова	Член	ВСС	Ромка
Нахида Зекирова	Член	ВСС	Ромка
Ипек Усеинова	Член	ВСС	Ромка
Љатифа Шиковска	Член	ВСС	Ромка

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НА СТРУКТУРАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

-  Предлага членови и врши избор. Врши оценка на работењето на годишно ниво.
-  Известува и одговара за работите, и активностите спроведени на годишно ниво.



V. СОРАБОТКА СО ДРУГИ НВО

Име на програма/проект	Име на НВО партнер/ соработник	Контакт лице	КУСО објаснување на партнерството / соработката
Партнерска соработка на проектот-Граѓанското општество во акција за еднаквост	ДРОМ/Куманово	Ахмед Јашаревски	Партнерска соработка во спороведување на активности од проектот
Партнерска соработка на проектот-Граѓанското општество во акција за еднаквост	АДИ/Гостивар	Љулзим Хазири	Партнерска соработка во спороведување на активности од проектот
Партнерска соработка на проектот -Мрежа на Ромски НВОи - Одговор на Ромската заедница.	ХДЗР “Месечина” / Гостивар	Мухамед Точи	Партнерска соработка во спороведување на активности од проектот
Партнерска соработка на проектот -Мрежа на Ромски НВОи - Одговор на Ромската заедница. платформата	„НАШАТА ИДНИНА – НАША ОДГОВОРНОСТ “	Ромски НВОи Зекир Абдулов Мухамед Точи Елвис Шаќири Нешад Аземоски Акиф Каримани	делување на ромските граѓански организации за активно учество во политичкиот систем и развој на ромската заедница во Република Македонија
Финансиски консултантски менаџмент	РЕЦ “Амбрела” / Скопје	Љатифе Шиковска	Давање на Консултантски услуги за работа со финансии.

VI. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ.

Име на програма/проект	Име на партнер/ соработник/организација/ институција/агенција	Контакт лице	КУСО објаснување на партнерството/ соработката
Ревидирањена стратегијата за Роми и усогласувањесо ЕУ 2020	Министерство затруди социјална политика/ Сектор за поддршка на министерот – Одделениеза имплементацијанадекадата	Мабера Камбери	Учество наработилници и давање сугестии. Предлагањеможности и алтернативи.
Мапирање на можности за финансирањеза проекти поврзани со Декадата на Ромите	Министерство заобразование – Управа за унапредувањена јазичитенапомалитеетнички заедници во Македонија	Арабела Илјаз	Мапирање на можности за финансирањеза проекти поврзани со Декадата на Ромитеврз основана ревидиранитеакциони планови на декадата за вклучувањево Република Македонија.

VII. ПЛАНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

- Јакнењена капацитетитенавработените.
- Јакнењена капацитетите за граѓански активизам намладите Роми.
- Јакнењена капацитетите на Ромските НВОи.
- Јакнењена капацитети нанемнозински заедници занивно општествено учество.
- Градење на партнерски односи со локални институции и јавни институции.
- Координирањеи членувањево домашни и меѓународни мрежи и сојузи замалцински права.
- Регионално вклучувањеи соработка (меѓуграничнасоработка).
- Организациско јакнењево делот на bachmarking, зголемувањена капацитетот наздружението.
- Лобирање и застапување з апотербитена Ромската заедница.
- Мониторинг на процеситена ЕУ интеграцијаво контекст на исполнувањена стандардитеза уживање на праватана немнозинските заедници.

Извршен директор,
Милица Илиеска